

# СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН

---

Број 10

Септември

2016 година

---



# ОПШТИНА ИЛИНДЕН

---

Илинден  
Арх.бр. 08-1933/14  
од 28.09.2016 година

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе:

## **РЕШЕНИЕ**

**за објавување на Програмата за изменување и дополнување на Програмата за изработка на Урбанистички планови на подрачјето на Општина Илинден за 2016 година**

Се објавува Програмата за изменување и дополнување на Програмата за изработка на Урбанистички планови на подрачјето на Општина Илинден за 2016 година бр.07-1861/4 од 23.09.2016 година што Советот на Општина Илинден ја донесе на 52 (педесет и втората) редовна седница одржана на ден 23.09.2016 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен гласник на Општина Илинден.

**Арх.бр.08-1933/1  
Од 28.09.2016г.**

**ОПШТИНА ИЛИНДЕН  
Градоначалник  
м-р Жика Стојановски**

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 и член 62 став 1 од Закон за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.05/02), член 20 став 1 точка 44 од Статут на Општина Илинден (Службен гласник на Општина Илинден бр.15/10), член 134 став 2 од Деловникот за работа на Советот на општина Илинден (Службен гласник на општина Илинден бр.12/09) и член 20 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.М. бр.199/14, бр.44/15, бр.193/15, бр.31/16 и бр.163/16), Советот на Општина Илинден на седницата одржана на 23.09.2016 година, донесе

**ПРОГРАМА**

**за изменување и дополнување на Програмата за изработка на Урбанистички планови на подрачјето на Општина Илинден за 2016 година**

1.Со оваа Програма се врши изменување и дополнување на Програмата за изработка на Урбанистички планови на подрачјето на Општина Илинден за 2016 година со арх.бр.07-133/4 од 22.01.2016 година.

2.Во точка 3.Предмет на програмата во Табелата, во бр.1, во колона „Населено место“ по „Блок 22“ се додава „Блок 23“ и во колона „Површина (во хектари приближно)“ по „5.32“ се додава „13,44“.

3.Во точка 3.Предмет на програмата во Табелата по бројот 3 се додаваат нови броеви „4“ и „5“ кои гласат:

<b>Бр</b>	<b>Вид на Урбанистички план</b>	<b>Катастарска општина</b>	<b>Површина (во хектари-приближно)</b>	<b>Намена на земјиштето</b>
4	Урбанистички план вон населено место Илинден за дел од стопански комплекс КО Илинден-УБ1, измена и дополна	Илинден	24.80	Г2-Лесна и загадувачка индустрија со компатибилни класи на намени
5	Измена и дополна на Урбанистички план вон населено место за Урбан Блок 2 од Урбанистички план вон населено место за дел од стопански комплекс Илинден Урбан блок 1,2,3 и 4 општина Илинден	Илинден	7,60	Г2-Лесна и загадувачка индустрија, Б1 мали комерцијални и деловни дејности, со компатибилни класи на намени:

**3.**Во точка 3.Предмет на програмата во делот „Вкупно“ од Табелата „52.48 хектари“ се менува и ќе гласи: „98.32 хектари“.

**4.**Сите останатите одредби од Годишната програма за изработка на Урбанистички планови на подрачјето на Општина Илинден за 2016 година со арх.бр.07-133/4 од 22.01.2016 година остануваат непроменети и истите се во примена.

**5.**Програмата за изменување и дополнување на Програмата за изработка на Урбанистички планови на подрачјето на Општина Илинден за 2016 година со арх.бр.07-133/4 од 22.01.2016 година, влегува во сила од денот на објавување во Службен гласник на општина Илинден, а во електронска форма и во информацискиот систем е-урбанизам.

**Арх.бр.07-1861/4  
Од 23.09.2016г.**

**Совет на општина Илинден  
Претседател  
м-р Марјан Милошевски**

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе:

## **РЕШЕНИЕ**

**за објавување на Одлуката за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправен објект на КП бр.1650  
КО Кадино**

Се објавува Одлуката за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправен објект на КП бр.1650 КО Кадино бр.07-1861/3 од 23.09.2016 година што Советот на Општина Илинден ја донесе на 52 (педесет и втората) редовна седница одржана на ден 23.09.2016 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен гласник на Општина Илинден.

**Арх.бр.08-1933/2  
Од 28.09.2016г.**

**ОПШТИНА ИЛИНДЕН  
Градоначалник  
м-р Жика Стојановски**

Врз основа на член 22 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Закон за локална самоуправа ( Сл.весник на РМ бр.5/02), согласно член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Сл.весник на РМ бр.56/11, бр. 162/12 и бр. 72/13) и член 12 став 1 алинеа 7 од Закон за постапување со бесправно изградени објекти (Службен весник на РМ бр.23/11, бр.54/11, бр.155/12 бр.53/13, бр.72/13, бр.44/14, бр.115/14, бр.199/14, бр.124/15, бр.129/15, бр.217/15 и бр.31/16), Советот на Општина Илинден на седницата одржана на ден 23.09.2016 година ја донесе следната

### **О Д Л У К А**

**За донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправен објект на КП бр.1650 КО Кадино**

#### **Член 1**

Со оваа Одлука се утврдува потреба да се донесе урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на плански опфат и вклопување на бесправно изграден објект од значење за Републиката- согласно Законот за градење Трафостаница „Викендици Кадино“ изграден надвор од планскиот опфат на н.м.Кадино.

Со урбанистичко планската документација од став 1 на овој член ќе се изврши проширување на планскиот опфат на н.м Кадино за КП бр.1650 КО Кадино м.в.Крст.

#### **Член 2**

Донесување на урбанистичко планската документација од член 1 на оваа Одлука е утврдена во постапката по Барање бр.10-287/1 од 29.01.2016 година и бр.07-1665/1 од 16.08.2016 година доставено од Министерство за транспорт и врски, за донесување Одлука за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправно изграден објект -Трафостаница „Викендици Кадино“ изграден на КП бр.1650 КО Кадино м.в.Крст во идната урбанистичко планска документација.

#### **Член 3**

Се задолжува Одделението за урбанизам-Општина Илинден да спроведе постапка за донесување на урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање.

#### **Член 4**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службен гласник на Општина Илинден.

**Арх.бр.07-1861/3**  
**Датум на донесување 23.09.2016г.**

**Совет на Општина Илинден**  
**Претседател**  
**м-р Марјан Милошевски**

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе:

## **РЕШЕНИЕ**

**за објавување на Одлуката за усвојување на Годишен извештај за работењето на ООУ „Гоце Делчев“ н.Илинден за учебната 2015-2016 година**

Се објавува Одлуката за усвојување на Годишен извештај за работењето на ООУ „Гоце Делчев“ н.Илинден за учебната 2015-2016 година бр.07-1861/5 од 23.09.2016 година што Советот на Општина Илинден ја донесе на 52 (педесет и втората) редовна седница одржана на ден 23.09.2016 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен гласник на Општина Илинден.

**Арх.бр.08-1933/3  
Од 28.09.2016г.**

**ОПШТИНА ИЛИНДЕН  
Градоначалник  
м-р Жика Стојановски**

**Службен Гласник на Општина Илинден бр.10 Септември 2016 година**

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М бр.05/02), член 20 став 1 точка 29 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник на Општина Илинден бр.15/2010) и член 134 став 2 од Деловникот за работа на Советот на општина Илинден (Сл.гласник на Општина Илинден бр.12/09) Советот на Општина Илинден на седницата одржана на ден 23.09.2016 година, донесе:

**О Д Л У К А**

**за усвојување на Годишен извештај за работењето на ООУ „Гоце Делчев“  
н.Илинден за учебната 2015-2016 година**

**Член 1**

Се усвојува Годишниот извештај за работењето на ООУ „Гоце Делчев“ н.Илинден за учебната 2015-2016 година, бр.01-60/5 од 30.08.2016 година.

**Член 2**

Годишниот извештај за работењето на ООУ „Гоце Делчев“ н.Илинден за учебната 2015-2016 година, бр. 01-60/5 од 30.08.2016 година е составен дел на оваа Одлука.

**Член 3**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот гласник на Општина Илинден.

**Архивски број:07-1861/5  
Датум на донесување: 23.09.2016г.**

**Совет на Општина Илинден  
Претседател  
м-р Марјан Милошевски**



**Службен Гласник на Општина Илинден бр.10 Септември 2016 година**

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе:

**РЕШЕНИЕ**

**за објавување на Одлуката за усвојување на Годишна програма за работа на ООУ „Гоце Делчев“ н.Илинден за учебната 2016/2017 година**

Се објавува Одлуката за усвојување на Годишна програма за работа на ООУ „Гоце Делчев“ н.Илинден за учебната 2016/2017 година бр.07-1861/6 од 23.09.2016 година што Советот на Општина Илинден ја донесе на 52 (педесет и втората) редовна седница одржана на ден 23.09.2016 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен гласник на Општина Илинден.

**Арх.бр.08-1933/4  
Од 28.09.2016г.**

**ОПШТИНА ИЛИНДЕН  
Градоначалник  
м-р Жика Стојановски**

**Службен Гласник на Општина Илинден бр.10 Септември 2016 година**

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М бр.05/02), член 20 став 1 точка 27 од Статутот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.15/2010), член 134 став 2 од Деловникот за работа на Советот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.12/09) и член 35 став 5 од Законот за основно образование (Сл.весник на Р.М. бр.103/08, бр.48/09, бр.53/09, бр.82/09, бр.88/09, бр.33/10, бр.116/10, бр.156/10, бр.18/11, бр.42/11, бр.51/11, бр.6/12, бр.100/12, бр.24/13, бр.41/14, бр.116/14, бр.135/14, бр.10/15, бр.98/15, бр.145/15, бр.30/16, и бр.127/16), Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 23.09.2016 година, донесе:

**О Д Л У К А**

**за усвојување на Годишна програма за работа на ООУ „Гоце Делчев“  
н.Илинден за учебната 2016/2017 година**

**Член 1**

Се усвојува Годишната програма за работа на ООУ „Гоце Делчев“ н.Илинден за учебната 2016/2017 година, бр.01-60/9 од 31.08.2016 година.

**Член 2**

Годишната програма за работа на ООУ „Гоце Делчев“ н.Илинден за учебната 2016/2017 година, бр. 03-60/9 од 31.08.2016 година.

**Член 3**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот гласник на општина Илинден.

**Архивски број: 07-1861/6  
Датум на донесување: 23.09.2016 год.**

**Совет на Општина Илинден  
Претседател  
м-р Марјан Милошевски**

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе:

## **РЕШЕНИЕ**

**за објавување на Одлуката за усвојување на Годишниот извештај за работата на Средното општинско стручно училиште „ИЛИНДЕН“ н.м.Марино, општина Илинден во учебната 2015/2016 година**

Се објавува Одлуката за усвојување на Годишниот извештај за работата на Средното општинско стручно училиште „ИЛИНДЕН“ н.м.Марино, општина Илинден во учебната 2015/2016 година бр.07-1861/7 од 23.09.2016 година што Советот на Општина Илинден ја донесе на 52 (педесет и втората) редовна седница одржана на ден 23.09.2016 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен гласник на Општина Илинден.

**Арх.бр.08-1933/5  
Од 28.09.2016г.**

**ОПШТИНА ИЛИНДЕН  
Градоначалник  
м-р Жика Стојановски**

**Службен Гласник на Општина Илинден бр.10 Септември 2016 година**

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М бр.05/02), член 20 став 1 точка 29 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник на Општина Илинден бр.15/2010) и член 134 став 2 од Деловникот за работа на Советот на општина Илинден (Сл.гласник на Општина Илинден бр.12/09) Советот на Општина Илинден на седницата одржана на ден 23.09.2016 година, донесе

**О Д Л У К А**

**за усвојување на Годишниот извештај за работата на Средното општинско стручно училиште „ИЛИНДЕН“ н.м.Марино, општина Илинден во учебната 2015/2016 година**

**Член 1**

Се усвојува Годишниот извештај за работата на Средното општинско стручно училиште „ИЛИНДЕН“ н.м.Марино, општина Илинден во учебната 2015/2016 година, бр.01-72/1 од 26.08.2016 година.

**Член 2**

Годишниот извештај за работата на Средното општинско стручно училиште „ИЛИНДЕН“ н.м.Марино, општина Илинден во учебната 2015/2016 година бр. 01-72/1 од 26.08.2016 година е составен дел на оваа Одлука.

**Член 3**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот гласник на Општина Илинден.

**Архивски број: 07-1861/7  
Датум на донесување: 23.09.2016г.**

**Совет на Општина Илинден  
Претседател  
м-р Марјан Милошевски**

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе:

## **РЕШЕНИЕ**

**за објавување на Одлуката за усвојување на Годишна програма за работа на Средното општинско стручно училиште „ИЛИНДЕН“ н.м. Марино, општина Илинден за учебната 2016/2017 година**

Се објавува Одлуката за усвојување на Годишна програма за работа на Средното општинско стручно училиште „ИЛИНДЕН“ н.м. Марино, општина Илинден за учебната 2016/2017 година за учебната 2016/2017 година бр.07-1861/8 од 23.09.2016 година што Советот на Општина Илинден ја донесе на 52 (педесет и втората) редовна седница одржана на ден 23.09.2016 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен гласник на Општина Илинден.

**Арх.бр.08-1933/6  
Од 28.09.2016г.**

**ОПШТИНА ИЛИНДЕН  
Градоначалник  
м-р Жика Стојановски**

**Службен Гласник на Општина Илинден бр.10 Септември 2016 година**

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М бр.05/02), член 20 став 1 точка 27 од Статутот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.15/10), член 134 став 2 од Деловникот за работа на Советот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.12/09) и член 29 став 6 од Законот за средното образование (Сл.весник на Р.М. бр.44/95, бр.16/96, бр.24/96, бр.34/96, бр.82/99, бр.41/01, бр.29/02, бр.40/03, бр.42/03, бр.78/03, бр.67/04, бр.51/05, бр.55/05, бр.113/05, бр.3/06, бр.35/06, бр.30/07, бр.49/07, бр.81/08, бр.92/08, бр.88/09, бр.33/10, бр.116/10, бр.156/10, бр.18/11, бр.42/11, бр.51/11, бр.6/12, бр.100/12, бр.24/13, бр.41/14, бр.116/14, бр.135/14, бр.10/15, бр.98/15, бр.145/15, бр.30/16, и бр.127/16), Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 23.09.2016 година, донесе:

**О Д Л У К А**  
**за усвојување на Годишна програма за работа на Средното општинско стручно училиште „ИЛИНДЕН“ н.м.Марино, општина Илинден за учебната 2016/2017 година**

**Член 1**

Се усвојува Годишната програма за работа на Средното општинско стручно училиште „ИЛИНДЕН“ н.м.Марино, општина Илинден за учебната 2016/2017 година, бр.01-72/3 од 26.08.2016 година.

**Член 2**

Годишната програма за работа на Средното општинско стручно училиште „ИЛИНДЕН“ н.м.Марино, општина Илинден за учебната 2016/2017 година, бр. 01-72/3 од 26.08.2016 година е составен дел на оваа Одлука.

**Член 3**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот гласник на општина Илинден.

**Архивски број: 07-1861/8**  
**Датум на донесување: 23.09.2016 год.**

**Совет на Општина Илинден**  
**Претседател**  
**м-р Марјан Милошевски**

**Службен Гласник на Општина Илинден бр.10 Септември 2016 година**

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе:

**РЕШЕНИЕ**

**за објавување на Одлуката за усвојување на Годишен извештај за работата на ООУ „Ристо Крле“ н.м.Кадино-општина Илинден за учебната 2015/2016 година**

Се објавува Одлуката за усвојување на Годишен извештај за работата на ООУ „Ристо Крле“ н.м.Кадино-општина Илинден за учебната 2015/2016 година бр.07-1861/9 од 23.09.2016 година што Советот на Општина Илинден ја донесе на 52 (педесет и втората) редовна седница одржана на ден 23.09.2016 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен гласник на Општина Илинден.

**Арх.бр.08-1933/7  
Од 28.09.2016г.**

**ОПШТИНА ИЛИНДЕН  
Градоначалник  
м-р Жика Стојановски**

**Службен Гласник на Општина Илинден бр.10 Септември 2016 година**

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М бр.05/02), член 20 став 1 точка 29 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник на Општина Илинден бр.15/10) и член 134 став 2 од Деловникот за работа на Советот на општина Илинден (Сл.гласник на Општина Илинден бр.12/09) Советот на Општина Илинден на седницата одржана на ден 23.09.2016 година, донесе:

**О Д Л У К А**

**за усвојување на Годишен извештај за работата на ООУ „Ристо Крле“  
н.м.Кадино-општина Илинден за учебната 2015/2016 година**

**Член 1**

Се усвојува Годишниот извештај за работата на ООУ „Ристо Крле“ н.м.Кадино-општина Илинден за учебната 2015/2016 година, бр.01-143/3 од 30.08.2016 година.

**Член 2**

Годишниот извештај за работата на ООУ „Ристо Крле“ н.м.Кадино-општина Илинден за учебната 2015/2016 година, бр. 01-143/3 од 30.08.2016 година е составен дел на оваа Одлука.

**Член 3**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот гласник на Општина Илинден.

**Архивски број: 07-1861/9  
Датум на донесување: 23.09.2016г.**

**Совет на Општина Илинден  
Претседател  
м-р Марјан Милошевски**



**Службен Гласник на Општина Илинден бр.10 Септември 2016 година**

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе:

**РЕШЕНИЕ**

**за објавување на Одлуката за усвојување на Годишна програма за работа на ООУ „Ристо Крле“-Кадино во учебната 2016/2017 година**

Се објавува Одлуката за усвојување на Годишна програма за работа на ООУ „Ристо Крле“-Кадино во учебната 2016/2017 година бр.07-1861/10 од 23.09.2016 година што Советот на Општина Илинден ја донесе на 52 (педесет и втората) редовна седница одржана на ден 23.09.2016 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен гласник на Општина Илинден.

**Арх.бр.08-1933/8  
Од 28.09.2016г.**

**ОПШТИНА ИЛИНДЕН  
Градоначалник  
м-р Жика Стојановски**

**Службен Гласник на Општина Илинден бр.10 Септември 2016 година**

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М бр.05/02), член 20 став 1 точка 27 од Статутот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.15/10), член 134 став 2 од Деловникот за работа на Советот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.12/09) и член 35 став 5 од Законот за основно образование (Сл.весник на Р.М. бр.103/08, бр.48/09, бр.53/09, бр.82/09, бр.88/09, бр.33/10, бр.116/10, бр.156/10, бр.18/11, бр.42/11, бр.51/11, бр.6/12, бр.100/12, бр.24/13, бр.41/14, бр.116/14, бр.135/14, бр.10/15, бр.98/15, бр.145/15, бр.30/16 и бр.127/16), Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 23.09.2016 година, донесе:

**О Д Л У К А**

**за усвојување на Годишна програма за работа на ООУ „Ристо Крле“  
-Кадино во учебната 2016/2017 година**

**Член 1**

Се усвојува Годишната програма за работа на ООУ „Ристо Крле“-Кадино во учебната 2016/2017 година, бр.01-143/4 од 30.08.2016 година.

**Член 2**

Годишната програма за работа на ООУ „Ристо Крле“-Кадино во учебната 2016/2017 година, бр. 01-143/4 од 30.08.2016 година е составен дел на оваа Одлука.

**Член 3**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот гласник на општина Илинден.

**Архивски број: 07-1861/10  
Датум на донесување: 23.09.2016 год.**

**Совет на Општина Илинден  
Претседател  
м-р Марјан Милошевски**

**Службен Гласник на Општина Илинден бр.10 Септември 2016 година**

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе:

**РЕШЕНИЕ**

**за објавување на Одлуката за усвојување на Годишен извештај за работата на ЈОУДГ „Гоце Делчев“ н.м.Марино,општина Илинден во воспитната 2015/2016 година**

Се објавува Одлуката за усвојување Годишен извештај за работата на ЈОУДГ „Гоце Делчев“ н.м.Марино,општина Илинден во воспитната 2015/2016 година бр.07-1861/11 од 23.09.2016 година што Советот на Општина Илинден ја донесе на 52 (педесет и втората) редовна седница одржана на ден 23.09.2016 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен гласник на Општина Илинден.

**Арх.бр.08-1933/9  
Од 28.09.2016г.**

**ОПШТИНА ИЛИНДЕН  
Градоначалник  
м-р Жика Стојановски**

**Службен Гласник на Општина Илинден бр.10 Септември 2016 година**

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М бр.05/02), член 20 став 1 точка 29 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник на Општина Илинден бр.15/10) и член 134 став 2 од Деловникот за работа на Советот на општина Илинден (Сл.гласник на Општина Илинден бр.12/09) Советот на Општина Илинден на седницата одржана на ден 23.09.2016 година, донесе:

**О Д Л У К А**

**за усвојување на Годишен извештај за работата на ЈОУДГ „Гоце Делчев“  
н.м.Марино, општина Илинден во воспитната 2015/2016 година**

**Член 1**

Се усвојува Годишниот извештај за работата на ЈОУДГ „Гоце Делчев“, н.м.Марино, општина Илинден во воспитната 2015/2016 година, бр.02-77/3 од 14.09.2016 година.

**Член 2**

Годишниот извештај за работата на ЈОУДГ „Гоце Делчев“, н.м.Марино, општина Илинден во воспитната 2015/2016 година, бр. 02-77/3 од 14.09.2016 година, е составен дел на оваа Одлука.

**Член 3**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот гласник на Општина Илинден.

**Архивски број: 07-1861/11  
Датум на донесување: 23.09.2016г.**

**Совет на Општина Илинден  
Претседател  
м-р Марјан Милошевски**

**Службен Гласник на Општина Илинден бр.10 Септември 2016 година**

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе:

**РЕШЕНИЕ**

**за објавување на Одлуката за усвојување на Годишна програма за работа на ЈОУДГ „Гоце Делчев“-н.м.Марино, општина Илинден во воспитната 2016/2017 година**

Се објавува Одлуката за усвојување Годишна програма за работа на ЈОУДГ „Гоце Делчев“-н.м.Марино, општина Илинден во воспитната 2016/2017 година бр.07-1861/12 од 23.09.2016 година што Советот на Општина Илинден ја донесе на 52 (педесет и втората) редовна седница одржана на ден 23.09.2016 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен гласник на Општина Илинден.

**Арх.бр.08-1933/10  
Од 28.09.2016г.**

**ОПШТИНА ИЛИНДЕН  
Градоначалник  
м-р Жика Стојановски**

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М бр.05/02), член 20 став 1 точка 27 од Статутот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.15/2010) и член 134 став 2 од Деловникот за работа на Советот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.12/09), Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 23.09.2016 година, донесе:

## **О Д Л У К А**

**за усвојување на Годишна програма за работа на ЈОУДГ „Гоце Делчев“,  
-н.м.Марино, општина Илинден во воспитната 2016/2017 година**

### **Член 1**

Се усвојува Годишната програма за работа на ЈОУДГ „Гоце Делчев“, -н.м.Марино, општина Илинден во воспитната 2016/2017 година, бр.02-77/4 од 14.09.2016 година.

### **Член 2**

Годишната програма за работа на ЈОУДГ „Гоце Делчев“, -н.м.Марино, општина Илинден во воспитната 2016/2017 година, бр.02-77/4 од 14.09.2016 година, е составен дел на оваа Одлука.

### **Член 3**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот гласник на општина Илинден.

**Архивски број: 07-1861/12  
Датум на донесување: 23.09.2016 год.**

**Совет на Општина Илинден  
Претседател  
м-р Марјан Милошевски**

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе:

## **РЕШЕНИЕ**

**за објавување на Решение за именување на член на Управниот одбор на ЈОУГД “Гоце Делчев,, претставник на совет на родители**

Се објавува Решение за именување на член на Управниот одбор на ЈОУГД “Гоце Делчев,, претставник на совет на родители бр.07-1861/13 од 23.09.2016 година што Советот на Општина Илинден ја донесе на 52 (педесет и втората) редовна седница одржана на ден 23.09.2016 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен гласник на Општина Илинден.

**Арх.бр.08-1933/11  
Од 28.09.2016г.**

**ОПШТИНА ИЛИНДЕН  
Градоначалник  
м-р Жика Стојановски**

**Службен Гласник на Општина Илинден бр.10 Септември 2016 година**

Врз основа на член 20 став 1 точка 26 од Статутот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.15/10), член 134 став 2 од Деловникот за работа на Советот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.12/09) и член 114 став 6 од Законот за заштита на децата (Сл.Весник на РМ бр.23/13), Советот на Општина Илинден на седницата одржана на ден 23.09.2016 2016 година донесе:

**РЕШЕНИЕ**

**за именување на член на Управниот одбор на ЈОУГД “Гоце Делчев,,  
претставник на совет на родители**

**Член 1**

Со ова Решение лицето Венета Бостанџиевска се именува за член на Управен одбор на ЈОУГД “Гоце Делчев,,н.м Марино општина Илинден.

**Член 2**

Ова Решение влегува во сила со денот на нејзиното објавување во Службениот гласник на Општина Илинден.

**Арх.бр. 07-1861/13  
Од 23.09.2016 година**

**Совет на општина Илинден  
Претседател  
м-р Марјан Милошевски**



Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе:

## **РЕШЕНИЕ**

**за објавување на Одлуката за усвојување на Годишен извештај за реализацијата на годишната програма за работата на ООУ „Браќа Миладиновци“ н.м. Миладиновци во учебната 2015/2016 година**

Се објавува Одлуката за усвојување на Годишен извештај за реализацијата на годишната програма за работата на ООУ „Браќа Миладиновци“ н.м. Миладиновци во учебната 2015/2016 година бр.07-1861/14 од 23.09.2016 година што Советот на Општина Илинден ја донесе на 52 (педесет и втората) редовна седница одржана на ден 23.09.2016 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен гласник на Општина Илинден.

**Арх.бр.08-1933/12  
Од 28.09.2016г.**

**ОПШТИНА ИЛИНДЕН  
Градоначалник  
м-р Жика Стојановски**

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М бр.05/02), член 20 став 1 точка 29 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник на Општина Илинден бр.15/10) и член 134 став 2 од Деловникот за работа на Советот на општина Илинден (Сл.гласник на Општина Илинден бр.12/09) Советот на Општина Илинден на седницата одржана на ден 23.09.2016 година, донесе:

### **О Д Л У К А**

**за усвојување за усвојување на Годишен извештај за работата на ООУ „Браќа Миладиновци“ с.Миладиновци, општина Илинден во учебната 2015/2016 година**

#### **Член 1**

Се усвојува Годишниот извештај на ООУ „Браќа Миладиновци“ н.м.Миладиновци во учебната 2015/2016 година, бр.02-11/23 од 24.08.2016 година.

#### **Член 2**

Годишниот извештај за реализацијата на годишната програма за работата на ОУ „Браќа Миладиновци“ н.м.Миладиновци во учебната 2015/2016 година, бр.02-11/23 од 24.08.2016 година е составен дел на оваа Одлука.

#### **Член 3**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот гласник на Општина Илинден.

**Архивски број: 07-1861/14**  
**Датум на донесување: 23.09.2016г.**

**Совет на Општина Илинден**  
**Претседател**  
**м-р Марјан Милошевски**

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе:

## **РЕШЕНИЕ**

**за објавување на Одлуката за усвојување на Годишна програма за работа на ООУ „Браќа Миладиновци“ с.Миладиновци во учебната 2016/2017 година**

Се објавува Одлуката за усвојување на Годишна програма за работа на ООУ „Браќа Миладиновци“ с.Миладиновци во учебната 2016/2017 година бр.07-1861/15 од 23.09.2016 година што Советот на Општина Илинден ја донесе на 52 (педесет и втората) редовна седница одржана на ден 23.09.2016 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен гласник на Општина Илинден.

**Арх.бр.08-1933/13  
Од 28.09.2016г.**

**ОПШТИНА ИЛИНДЕН  
Градоначалник  
м-р Жика Стојановски**

**Службен Гласник на Општина Илинден бр.10 Септември 2016 година**

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М бр.05/02), член 20 став 1 точка 27 од Статутот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.15/2010), член 134 став 2 од Деловникот за работа на Советот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.12/09) и член 35 став 5 од Законот за основно образование (Сл.весник на Р.М. бр.103/2008, бр.33/2010, бр.116/2010, бр.156/2010, бр.18/11, бр.51/2011, бр.6/12, бр.100/12, бр.24/13, бр.41/14, бр.10/15, бр.98/15, бр.145/15, бр.30/16, и бр.127/16), Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 23.09.2016 година, донесе:

**О Д Л У К А**

**за усвојување на Годишна програма за работа на ООУ „Браќа Миладиновци“ с.Миладиновци во учебната 2016/2017 година**

**Член 1**

Се усвојува Годишната програма за работа на ООУ „Браќа Миладиновци“ с.Миладиновци во учебната 2016/2017 година бр.02-11/24 од 24.08.2016 година.

**Член 2**

Годишната програма за работа на ООУ „Браќа Миладиновци“ с.Миладиновци во учебната 2016/2017 година бр.02-11/24 од 24.08.2016 година е составен дел на оваа Одлука.

**Член 3**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот гласник на општина Илинден.

**Архивски број: 07-1861/15  
Датум на донесување:23.09.2016 год.**

**Совет на Општина Илинден  
Претседател  
м-р Марјан Милошевски**

## СОДРЖИНА

1. Решение за објавување на Програма за изменување и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Илинден за 2016 година бр.08-1933/1 од 28.09.2016 година
2. Програма за изменување и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Илинден за 2016 година бр.07-1861/4 од 23.09.2016 година
3. Решение за објавување на Одлука за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправен објект на КП.1650 КО Кадино бр.08-1933/2 од 28.09.2016 година
4. Одлука за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправен објект на КП.1650 КО Кадино бр.07-1861/3 од 23.09.2016 година
5. Решение за објавување на Одлука за усвојување на Годишен извештај за работењето на ООУ „Гоце Делчев“ н.Илинден за учебната 2015-2016 година бр.08-1933/3 од 28.09.2016 година
6. Одлука за усвојување на Годишен извештај за работењето на ООУ „Гоце Делчев“ н.Илинден за учебната 2015-2016 година бр.07-1861/5 од 23.09.2016 година
7. Решение за објавување на Одлука за усвојување на Годишна програма за работа на ООУ „Гоце Делчев“ н.Илинден за учебната 2016/2017 година бр.08-1933/4 од 28.09.2016 година
8. Одлука за усвојување на Годишна програма за работа на ООУ „Гоце Делчев“ н.Илинден за учебната 2016/2017 година бр.07-1861/6 од 23.09.2016 година
9. Решение за објавување на Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата на Средното општинско стручно училиште „ИЛИНДЕН“ н.м.Марино, општина Илинден во учебната 2015/2016 година бр.08-1933/5 од 28.09.2016 година
10. Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата на Средното општинско стручно училиште „ИЛИНДЕН“ н.м.Марино, општина Илинден во учебната 2015/2016 година бр.07-1861/7 од 23.09.2016 година
11. Решение за објавување на Одлука за усвојување на Годишната програма за работа на Средното општинско стручно училиште „ИЛИНДЕН“-Илинден за учебната 2016/2017 година бр.08-1933/6 од 28.09.2016 година
12. Одлука за усвојување на Годишната програма за работа на Средното општинско стручно училиште „ИЛИНДЕН“- Илинден за учебната 2016/2017 година бр.07-1861/8 од 23.09.2016 година
13. Решение за објавување на Одлука за усвојување на Годишен извештај за работата на ООУ „Ристо Крле“ н.м.Кадино- општина Илинден за учебната 2015/2016 година бр.08-1933/7 од 28.09.2016 година
14. Одлука за усвојување на Годишен извештај за работата на ООУ „Ристо Крле“ н.м.Кадино- општина Илинден за учебната 2015/2016 година бр.07-1861/9 од 23.09.2016 година

**Службен Гласник на Општина Илинден бр.10 Септември 2016 година**

**15.** Решение за објавување на Одлука за усвојување на Годишна програма за работа на ООУ „Ристо Крле“-Кадино во учебната 2016/2017 година бр.07-1861/10 од 23.09.2016 година бр.08-1933/8 од 28.09.2016 година

**16.** Одлука за усвојување на Годишна програма за работа на ООУ „Ристо Крле“-Кадино во учебната 2016/2017 година бр.07-1861/10 од 23.09.2016 година

**17.** Решение за објавување на Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата на ЈОУДГ „Гоце Делчев“ н.м.Марино, општина Илинден во воспитната 2015/2016 година бр.08-1933/9 од 28.09.2016 година

**18.** Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата на ЈОУДГ „Гоце Делчев“ н.м.Марино, општина Илинден во воспитната 2015/2016 година бр.07-1861/11 од 23.09.2016 година

**19.** Решение за објавување на Одлука за усвојување на Годишна програма за работа на ЈОУДГ „Гоце Делчев“ -н.м.Марино, општина Илинден во воспитната 2016/2017 година бр.08-1933/10 од 28.09.2016 година

**20.** Одлука за усвојување на Годишна програма за работа на ЈОУДГ „Гоце Делчев“-н.м.Марино, општина Илинден во воспитната 2016/2017 година бр.07-1861/12 од 23.09.2016 година

**21.** Решение за објавување на Решение за именување на член на Управен одбор на ЈОУДГ Гоце Делчев претставник на совет на родители бр.08-1933/11 од 28.09.2016 година

**22.** Решение за именување на член на Управен одбор на ЈОУДГ Гоце Делчев претставник на совет на родители бр.07-1861/13 од 23.09.2016 година

**23.** Решение за објавување на Одлука за усвојување на Годишен извештај за работата на ООУ „Браќа Миладиновци“ н.м.Миладиновци за учебната 2015/2016 година бр.08-1933/12 од 28.09.2016 година

**24.** Одлука за усвојување на Годишен извештај за работата на ООУ „Браќа Миладиновци“ н.м.Миладиновци за учебната 2015/2016 година бр.07-1861/14 од 23.09.2016 година

**25.** Решение за објавување на Одлука за усвојување на Годишна програма за работа на ООУ „Браќа Миладиновци“ н.м.Миладиновци во учебната 2016/2017 година бр.08-1933/13 од 28.09.2016 година

**26.** Одлука за усвојување на Годишна програма за работа на ООУ „Браќа Миладиновци“ н.м.Миладиновци во учебната 2016/2017 година бр.07-1861/15 од 23.09.2016 година